

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 29

Четврток, 12 декември 2019 год.

www.strumica.gov.mk



С о д р ж и н а

Градоначалник на општина Струмица:

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
531.		532.	
Решение за давање согласност за отварање сметка на СОУ „Јане Сандански“ Струмица	2	Решение за именување директор на ООУ „Даме Груев“, с. Куклиш, Општина Струмица	2

Совет на општина Струмица:

533.	Одлука за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица	3	538.	Заклучок за давање согласност согласност за прием на поголем број на деца во ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	8
534.	Одлука за констатирана неправилност поради која Предлог планот за Измена и дополнување на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица нема да биде донесен	5	539.	Заклучок за давање согласност на Програмата за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта- Струмица“ - Струмица за 2019 година	8
535.	Одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправни објекти	5	540.	Заклучок за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица - гас“ Струмица	9
536.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година	7	541.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“-Струмица	9
537.	Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2020 година	7	542.	Заклучок за давање согласност на Одлуката за промена на статутот на ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица	10

Комисија за општествени дејности

543.	Одлука за доделување на годишна награда “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” и награда за животното дело на Општина Струмица “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици” за 2019 година	10	544.	Одлука за доделување награди по распишаниот награден Конкурс за литературни творби (поезија), посветени на градот Струмица	11
------	--	----	------	--	----

351.

Врз основа на член 50 став 1 точка 16 и член 63 од " Законот за локална самоуправа" (" Сл.весник на РМ" бр.5/02) на член 39 од Статутот на општина Струмица-пречистен текст (" Сл.гласник на Општина Струмица" бр.5/06) во врска со отварање и затварање на сметки на буџетски корисници во рамките на трезорската сметка, глава IV точка 16 алинеја 5 од Упатството за начинот на трезорско работење ("Сл.весник на РМ"Бр.219/2018), Градоначалникот на општина Струмица, дава

Р е ш е н и е**за давање на согласност за отварање на сметка на СОУ " Јане Сандански" Струмица**

1. На буџетскиот корисник СОУ "Јане Сандански" Струмица му се дава согласност за отварање на донаторска сметка 785 за проектот :Платформа со отворен код за е-учење и тренинг на ученици од стручно образование , практиканти, дипломирани студенти на тема: Веб дизајн и развој на истиот, РКБ 06858 , раздел 76601, согласно нивното барање број 05-9228/1 од 27.11.2019 година.

2. Решението влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во "Службен гласник на општина Струмица".

Бр.09-9228/2 Општина Струмица
27.11.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

352.

Врз основа на член 115 став 1 и став 14 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019) и член 39 став 1 алинеја 15 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,1/15, 8/18 и 16/19), а во врска со член 109 став 6, став 7 и став 8 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/2019), и Предлогот од Училишниот одбор на ООУ „Даме Груев“, с.Куклиш, Општина Струмица со архивски бр. 09-411/19 од 28.11.2019 година, градоначалникот на општина Струмица, на ден 04.12.2019 година, го донесе следното:

Р е ш е н и е**за именување директор на ООУ „Даме Груев“, с. Куклиш, Општина Струмица**

1. За директор на ООУ „Даме Груев“, с. Куклиш се именува Валентина Пеливанова, дипломиран професор по одделенска настава;

2. Мандатот на директорот трае четири години;

3. На лицето кое е избрано за директор на основното училиште му мирува работниот однос за време на вршење на функцијата директор на основно училиште и има право во рок од 15 дена по престанувањето на функцијата што ја вршел, да се врати на работа во училиштето пред да биде избран за директор. Ако нема слободно работно место каде што работел пред да биде избран за директор, лицето се распоредува и заснова работен однос на неопределено работно време на соодветно работно место за вршење работи кои одговараат на неговиот вид и стручна подготовка, во друго училиште на подрачјето на општината; и

4. Ова Решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.09-2448/12 Општина Струмица
04.12.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е**за објавување на Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица**

Се објавува Одлуката за измена и дополнување на Статутот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.08-9546/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

533.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 137 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе:

О д л у к а
за измена и дополнување на Статутот
на општина Струмица

Член 1

Во Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10 и 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19) се вршат следните измени и дополнувања:

Во глава III „Организација и работа на органите на општината“ се додава точка 5 „ Локален младински совет на општина Струмица“ со нови 7 члена и тоа: 50-а, 50-б, 50-в, 50-г, 50-д, 50-ѓ и 50-е кои гласат:

Член 50-а

Локалниот младински совет на општина Струмица (во понатамошниот текст ЛМС) е советодавно тело на Советот општина Струмица и се основа со цел младите активно да се вклучат во јавниот живот на Општината.

Член 50-б

Во рамките на својот делокруг на работа Локалниот младински совет:

- Формулира и изработува политики, стручни ставови и едукативни материјали од области на младинска политика и други области поврзани со младите и значајни за младите во Општина Струмица;

- Организира кампањи, промотивни активности и активности за подигнување на јавната свест во области поврзани со и за младите;

- Работи на зајакнување на капацитетите на младите преку советувања, обуки и размена на искуства; видови на едукација од областа на младинска политика и други јавни

политики значајни за младите, самостојно или со други организации и институции;

- Соработува со универзитети и други образовни и културни установи, државни институции, стручни здруженија, меѓународни организации и други организации во земјата и во странство;

- Издава публикации и други едукативни материјали на теми поврзани со младински политики и други јавни политики значајни за младите.

- Поттикнува процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите во Општина Струмица;

- Застапува и делува во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;

- Обединува и развива капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;

- Промовира неформално образование и поттикнува креирање системи за поддршка на млади на локално ниво;

- Ја унапредува положбата на младите во општеството преку промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки и промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;

- Ја унапредува еднаквоста, третманот на младите, толеранцијата и демократијата кај и помеѓу младите.

- Врши конкретна подготовка на младите за потребите на пазарот на труд и воспоставување врски со истиот

Член 50-в

Локалниот младински совет има извршен и надзорен одбор, кој ги избира и разрешува Советот на општина Струмица, врз основа на јавен повик.

Извршниот одбор на ЛМС на општина Струмица има 7 членови, од кои 5 претставници на младински организации и другите форми на младинско организирање, поединци, неформални

групи, средношколски и студентски заедници и 2 младински претставници од партиските подмладоци.

Надзорниот одбор на Локалниот младински совет е сопствен од млади поединци и брои 3 членови.

Извршниот и надзорниот одбор од своите редови избираат претседател и заменик претседател.

Работата на членовите на Извршниот и Надзорниот одбор е волонтерска.

Член 50-г

Член на Извршен одбор може да биде избран претставник на организација или друга форма на здружување на младите која е член во ЛМС на општина Струмица.

Од секоја организација или друга форма на здружување на младите може да биде избран само еден член во Извршниот одбор на ЛМС на општина Струмица.

За член на Извршен одбор може да биде избран претставник на организација или друга форма на здружување на младите кој е на возраст од 15 до 29 години, со живеалиште во Општина Струмица.

Член 50-д

Мандатот на членовите на Извршниот одбор е две години со можност за еден реизбор. Мандатот на членовите на Надзорен одбор е половина од мандатот на Извршен одбор, без право на реизбор

Член 50-ѓ

ЛМС на општина Струмица одржува седници најмалку еднаш во два месеца, а за неговата работа се води записник.

Седниците на ЛМС на општина Струмица се јавни.

Седниците ги свикува и со нив претседава претседателот на ЛМС.

Во отсуство на Претседателот со седниците раководи Заменик претседателот или член кој ќе го избере Извршниот одбор.

Вонредна седница на Извршниот одбор задолжително се свикува на барање

на една третина од членовите на Извршниот одбор или по иницијатива на Надзорниот одбор. Барањето се доставува до Претседателот кој е должен да свикува седница на Извршниот одбор во рок од 10 дена од денот на приемот на барањето.

Претседателот го застапува и претставува Советот на млади и е должен да доставува финансиски извештај за сработеното до Градоначалникот и Советот на општина Струмица.

Член 50-е

Начинот на работа на ЛМС на општина Струмица поблиску ќе се уреди со Деловник за работа на Локалниот младински совет на Општина Струмица.

Деловникот за работа се донесува со мнозинство гласови на членовите на ЛМС на Општина Струмица.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“

Бр.08-9546/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за констатирана неправилност поради која Предлог планот за Измена и дополнување на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица нема да биде донесен

Се објавува Одлуката за констатирана неправилност поради која Предлог планот за Измена и дополнување

на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица нема да биде донесен, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9547/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

534.

Врз основа на член 39 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 90/17, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

О д л у к а за констатирана неправилност поради која Предлог-Планот за Измена и дополнување на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица нема да биде донесен

Член 1

Се констатира неправилност поради која Предлог- планот за Измена и дополнување на дел од ДУП за Блок 41 во Струмица нема да биде донесен.

Член 2

Констатираната неправилност се однесува на големата разлика во решенијата за парцелите означени со броевите ГП 41.4, ГП 41.5, ГП 41.18, ГП 41.19, како и да се формираат парцелите ГП 41.2 и ГП 41.3, наведени во планската документација, која планска документација беше дадена на увид на јавната презентација и јавната анкета и финалната верзија која е понудена на Усвојување.

Член 3

Градоначалникот на општина Струмица е должен во рок од три работни дена од одржувањето на седницата на Советот, да ги достави предлог планот и донесената одлука во електронска форма

преку информацискиот систем е-урбанизам, до органот на државна управа надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9547/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е за објавување на Одлуката за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправни објекти

Се објавува Одлуката за ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус на бесправни објекти, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9548/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

535.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

О д л у к а
за ослободување од плаќање надомест
за утврдување на правен статус на
бесправни објекти

Член 1

Со оваа Одлука Општина Струмица ја ослободува Македонска Православна Црква Охридска Архиепископија, од плаќање надомест за утврдување на правен статус на

бесправни објекти, во вкупна вредност од 2.648.477 денари.

Член 2

Предмет на ослободување од плаќање надомест за утврдување на правен статус се бесправни објекти кои имаат поднесено документација за утврдување на правен статус, се предметите под број:

Уп. бр.	Вредност во денари
уп. бр.16-3454-БО од 27.10.2011 год.	9,405
уп. бр.16-3452 БО од 05.12.2011 год.	71,393
УП 1 бр. 20-2981 БО од 25.04.2016 год.	123.120
уп.бр.20-2982 БО од 26.01.2017 год.	96.188
уп.бр.19-2860 БО од 28.02.2013 год.	79.515
уп.бр. 16-660 БО од 10.05.2012 год.	773.205
уп.бр. 16-659 БО од 10.03.2012 год.	41.040
уп.бр. 16-1400 БО од 06.06.2012 год.	570.494
уп.бр. 16-3453 БО од 27.07.2012 год.	126.825
уп.бр. 19-3455 БО од 20.07.2015 год.	76.950
уп.бр. 16-3450 БО од 19.07.2012 год.	103.598
уп.бр. 19-2980 БО од 14.06.2013 год.	114.815
уп.бр. 2978 БО од 07.06.2013 год.	23.940
уп.бр. 19-2987 БО од 11.06.2013 год.	11.543
уп.бр.19-2975 БО од 11.06.2013 год.	9.690
уп.бр. 16-3015 БО од 25.10.2011 год.	416.756

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“

Бр.08-9548/1 Совет на општина Струмица
 11.12.2019 год. Претседател,
 С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9549/2 Општина Струмица
 11.12.2018 год. Градоначалник,
 С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

536.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2020 година број 01-319/1 од 25.11.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9549/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2020 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“

Струмица за 2020 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9550/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

537.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за усвојување на Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2020 година

1. Се усвојува Програмата за работа на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица за 2020 година број 02-138/1 од 27.11.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9550/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“ - Струмица,

донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.11.2019 година.

Бр.09-9551/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

538.

Врз основа на член 64 став 5 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Р. Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 104/19 и 146/19) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе:

З а к л у ч о к

за давање согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клоновите во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица

1. Се дава согласност за прифаќање на поголем број на деца од капацитетот на клон 5 во ЈОУДГ „Детска радост“- Струмица за воспитната 2019/2020 година, чиј капацитет е 68 деца;

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9551/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9552/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

539.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Програмата за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта - Струмица“- Струмица за 2019 година

1. Се дава согласност за Програмата за дополнување на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“- Струмица за 2019 година бр. 01-790/1 од 29.11.2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9552/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 I 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Статутарна одлука за измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр. 09-9553/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

540.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 35/19), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица

1. Се дава согласност на Статутарната одлука за измена на Статутот на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица, бр. 02-575/3 од 29.11.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9553/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 I 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ - Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ - Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр. 09-9554/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

541.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 35/19), член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

Заклучок

за давање согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ - Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Јавното претпријатие за комунални дејности „Комуналец“ - Струмица, бр. 02-7456/4 од 02.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-9554/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлука за промена на Статут ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за промена на Статутот ЈОУДГ „Детска Радост“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 10.12.2019 година.

Бр.09-9555/2 Општина Струмица
11.12.2019 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

542.

Врз основа член 116 став 1 т.1 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15, 150/15, 192/15, 27/16, 163/17, 21/18, 198/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 104/19) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15, 8/18 и 16/19), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 10.12.2019 година, донесе

Заклучок
за давање согласност на Одлуката за промена на Статутот ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за промена на Статутот ЈОУДГ „Детска радост“ Струмица бр. 02-650/1 од

05.12.2019 година, донесена од Управниот одбор на детската градинка.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-9555/1 Совет на општина Струмица
11.12.2019 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

543.

Врз основа на член 10 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ број 5/06), и членовите 2, 4 и 37 од Правилникот за начинот, условите и постапката за доделување на Годишна општинска награда „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ („Службен гласник на Општина Струмица“ број 19/07, 23/09, 25/09), Комисијата за општествени дејности при Советот на Општина Струмица на седницата одржана на 29.11.2019 година, донесе

Одлука
за доделување на годишна награда
„Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ и награда за
животно дело на Општина Струмица
„Свети Петнаесет Тивериополски
Свештеномаченици“ за 2019 година

Годишната награда на Општина Струмица „Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици“ за 2019 година како признание на Општина Струмица за посебни остварувања се доделува на:

1. **Томе Ефтимов** – за особен придонес во областа на науката;
2. **НУЦК „Антон Панов“ - Струмица** – за особен придонес во областа на културата;
3. **ООМУ „Боро Џони“ - Струмица** - за особен придонес во областа на образование и култура;
4. **Симеон Николов** – за особен придонес во областа на крводарителството и хуманоста;
5. **Здружение на граѓани „ВЕРА“**- за особен придонес во областа на социјалната заштита;
6. **Светлана Маџункова** - за особен придонес во областа на медицината
7. **Ристо Тасев**- за особен придонес во областа на новинарството;
8. **Ице Беличев**- за особен придонес во областа на книжевноста.

II

Како општествено признание за вонредно значајни остварувања од посебен интерес на Општина Струмица и Република Македонија, се доделува наградата “Свети Петнаесет Тивериополски Свештеноченици” за животно дело во 2019 година на:

Перо Христов – за особен придонес во областа на музичката уметност.

Наградата за животно дело се состои од диплома, плакета, бронзен медал и парични средства во износ од четири просечни нето плати исплатени во Република Македонија во претходната година.

Годишната награда на физички лица се состои од диплома, плакета и парични средства во износ од една просечна нето плата исплатена во Република Македонија во претходната година.

Наградата на правни лица се состои од диплома, плакета и бронзен медал.

III

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Струмица”

Бр. 08-8326/28
29.11.2019 год.
Струмица

Комисија за општествени дејности
при Совет на општина Струмица
Претседател,
Александар Ненчев с.р .
.....

544.

Комисијата за општествени дејности, при Советот на општина Струмица, на ден 29.11.2019 година донесе

О д л у к а
за доделување награди по
распишаниот награден Конкурс за
литературни творби (поезија),
посветени на градот Струмица

Член 1

Наградите се доделуваат во три категории и тоа:

- **Во категорија** - основни училишта;
- **Во категорија** – средни училишта;
- **Во категорија** – возрасни творци.

Наградите во категорија основни училишта и категорија - средни училишта се диплома - материјални во книги, а наградите во категорија – возрасни творци се диплома и парични средства и тоа:

- Прва награда во категорија возрасни творци 6000 денари;
- Втора награда во категорија возрасни творци 4000 денари; и
- Трета награда во категорија возрасни творци 2000 денари.

I

Во категоријата – основни училишта од 6-9 одд.

Со прва награда се наградува:
Кирил Динов - ученик од 6 одд. во ООУ „Кирил и Методиј“ - Иловица;

Со втора награда се наградува:
Ѓорги Георгиев - ученик од 7 одд. во ООУ „Герас Цунев“ - Просениково;

Со втора награда се наградува:
Гонце Маневска - ученичка од 6 од. во ООУ „Борис Трајковски“ - Моноспитово; и

Со трета награда се наградува:
Невенка Ангова - ученичка од 8 одд. во ООУ „Герас Цунев“ - Проениково.

II

Во категоријата – средни училишта:

- **Со прва награда: Кристина Маринковска** - ученичка од 2 година во СОУ „Никола Карев“ - Струмица;
- **Со втора награда: Кире Пандев** - ученик од 2 година во СОУ „Никола Карев“ - Струмица;
- **Со трета награда: Јован Стојков** ученик од 1 година во СОУ „Јане Сандански“ Струмица.

III

Во категоријата – возрасни творци:

- **Со прва награда: Наташа Цонева Лазаревска**, проф. во ООУ „Никола Вапцаров“ - Струмица;
- **Со втора награда: Вера Кировска** од с. Гр. Балдовци;
- и**
- **Со трета награда: Дијана Димитрушева** од Струмица

Член 2

Наградите ќе се доделат во Локалната установа библиотека „Благој Мучето“ Струмица,

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во Службен гласник на општина Струмица” .

Бр. 08-8326
03.12.2019 год.
С т р у м и ц а

Комисијата за општествени
дејности
Претседател,
Александар Ненчев с.р.